



ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ
Биро за јавни набавки

Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
http://bjn.gov.mk

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВЕН МУЗИЧКО-БАЛЕТСКИ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР
"ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ-ЛУЈ"
Бр. 05-474/1
01.07.2016 год.
СКОПЈЕ

ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

За период:01-01-2016до30-06-2016

ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:Државен музичко-балетски училишен центар Илија Николовски-Луј - Скопје

I.1.2)Адреса:Црвена Скопска Општина бр.4

I.1.3)Град и поштенски код:Скопје 1000

I.1.4)Интернет адреса:www.dmbuc.edu.mk

I.1.5)Лице за контакт:Соња СимовскаАдреса на е-пошта:dmbuc.ssimovska@gmail.comТелефон/Факс:3115527/3119-004

ДЕЛ II:ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Барање за прибирање понуди (до 5000 евра)

Склучен договор / добиени фактури							
Број на оглас	Предмет на договорот за јавна набавка	Вид на договор за јавна набавка	Број на добиени понуди	Име/назив на носителот на набавката	Вредност на склучениот договор / фактура со вклучен ДДВ	Број на договорот / фактурата	Датум на договорот / фактурата
01/2016	Санитарен преглед на наставен кадар	Услуги	1	Јавна здравствена установа ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-Скопје	132160 ден.	05-119/25	29.02.2016
02/2016	набавка на тонери	Стоки	4	Друштво за производство трговија и услуги КОПИЕР ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	39412 ден.	05-164/31	11.04.2016
03/2016	резервни делови, ситен инвентар, водовод и канализација	Стоки	2	Друштво за производство, трговија и услуги С.КОМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	188800 ден.	05-120/30	11.04.2016
04/2016	јавна набавка на	Работи	2		136290 ден.	05-284/19	09.05.2016

	работи - промена на дотрасени дрвени врати			Производно трговско друштво ДРВО-ПРОМ ДООЕЛ с.Мородвис Зрновци			
06/2016	набавка и монтажа на опрема за видео надзор	Стоки	2	Друштво за трговија и услуги ВИЗАРД СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	194700 ден.	05-308/30	16.06.2016

II.2) Барање за прибирање понуди (до 20000 евра за стоки и услуги и до 50000 евра за работи)

Склучен договор							
Број на оглас	Предмет на договорот за јавна набавка	Вид на договор за јавна набавка	Број на добиени понуди	Име/назив на носителот на набавката	Вредност на склучениот договор / фактура со вклучен ДДВ	Број на договорот / фактурата	Датум на договорот / фактурата
05/2016	Репарирање на гранд концертен клавијар	Стоки	1	Друштво за трговија и услуги КРАФТИНГ ГРУП ДОО експорт-импорт Скопје	1450220 ден.	05-437/1	20.06.2016

II.3) Набавка на услуги во вредност до 20000 евра пропишани со Уредбата за определување на услугите кои се предмет на договорите за јавните набавки

Склучен договор / добиени фактури						
Реден број	Предмет на договорот за јавна набавка (За категорија на услуги 17-27 од Уредбата)	Број на добиени понуди	Име/назив на носителот на набавката	Вредност на склучениот договор / фактура со вклучен ДДВ	Број на договорот / фактурата	Датум на договорот / фактурата

II.4.1) Датум на првична објава на ЕСЈН: 01-07-2016

II.4.2) Датум на повторно објавување (доколку е извршено):